

2011036859

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75, 1 2

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА

21 2011

07-1467/1
21 2011

Ѓорге Иванов, . .

Трајко Вељаноски, . .

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА

1
128/2006, 63/2007, 88/2008, 159/2008, 20/2009, 99/2009, 105/2009, 115/10 16/2004,
5 5- , : 158/10),
„ 5-

“
12 2 3, :
“

50 : 3
“

(2 2)
30 .

1

.

1

“

50

50- ,

4

:

“ 50-

,

12,

3

30

1

.

25

1 2

,

3

30

15

3 4

1 4

“

5

51

1

2 3

:

“2)

(24-

1);

19,00

6,00

(24-

3)

2);“.

51

52,

6

:

“ 52

700

55

1

200

55

1

300

55

1

100 500 200

“

7

55 :

500 , :

1) 17

2) ;

2) 17 4

3) ;

4) (20 2); 22

5) ; 23

6) (23- 7); a 24

2) ;

7) 6,00

8) 24,00 (25 3);

15 ,

9) , , (26 2) ,

28 2). (

100 1 .

200 1 1 .

“

8

58 1 6 7 8, :

“7) 12 3

8) 25 1 2 .“

8 :

“ 1 1, 2, 3, 4, 7 8 .“

58 58- , 9
: „ 58-
18 “ ,
1, 3 4 10
- 11
12
”.